

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работа на Основен суд Кочани
за 2022 година

ВОВЕД

Основниот суд во Кочани, согласно член 28 и член 31 од Законот за судовите („Сл.весник на РМ,, бр.58/06 од 11.5.2006 год.), спаѓа во групата на судови со проширена надлежност, и со својата надлежност покрај надлежноста што ја покрива како Основен суд-Кочани покрива и дел од надлежноста од територијата на Основните судови Берово, Делчево и Веница, определена според цитираните членови.

1. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТА СО ПРЕДМЕТИ

Целокупното работење на Основниот суд во Кочани во 2022 година е прикажано во сумарниот преглед од Годишниот табеларен извештај.

Сумарен преглед на предмети во работа на ниво на суд

остаток на нерешен и предмет и од претходната годината	прилив на нови предмети	предмет и повторно во работа	погрешно заведен и	вкупно предмет и во работа	решени предмет и	останати нерешен и предмети
1 988	12 353	89	4	14 461	12 170 од кои 12 081 редовни и 89 повторно о заведен и	2 291 од кои 2 256 редовни и 35 повторно заведени предмети

Од сумарниот преглед произлегува дека во почетокот на 2022 год. во Основниот суд во Кочани биле нерешени, односно имало заостаток на

нерешени предмети од претходната година, вкупно 1 988 предмети, новопримени се 12 353 предмети, повторно заведени предмети се 89, погрешно заведени биле 4 предмети, со што во текот на годината вкупно во работа биле 14 461 предмети, од кои решени се 12 081 редовни предмети и 89 повторно заведени предмети, или вкупно решени 12 170 предмети, а останале нерешени 2 256 редовни предмети и 35 повторно заведени предмети, или вкупно нерешени предмети на крајот на годината (сметајќи ги и повторно заведените) 2 291 предмет, од што произлегува дека во 2022 година не е совладан приливот, а заостатокот е зголемен за 268 предмети.

Општиот коментар на сумарниот преглед на податоците за работа со предметите би бил дека Основниот суд Кочани во 2022 год. на ниво на суд не успеал да го совлада приливот на предметите за 272 предмети и заостатокот од претходната година се зголемил за 268 предмети, со што Основен суд Кочани во 2022 година не бил ажурен.

Поединечниот преглед по области и предмети, а врз основа на сумарниот преглед на движење на предметите е следниот:

A. КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

ВИД НА ПРЕДМЕТ: КРИВИЧНО ПОЛНОЛЕТНИ

- Во 2022 год. вкупно имало 335 новопримени и 16 повторно заведени **кривично полнолетни** предмети, а биле решени 333 редовни и 20 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани по 33,6 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 244 предмети, а на почетокот на годината заостатокот бил 246 нерешени предмети, приливот е совладан за 2 предмети, може да се заклучи дека судот во оваа област е ажурен.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 2 750 **разни кривични предмети**, решение биле сите 2 750 предмети, или просечно месечно се решаваани по 261,9 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. нема нерешени разни кривични предмети, може да се заклучи дека судот во оваа област е ажурен.

- Во 2022 год. вкупно имало 217 новопримени и 12 повторно заведени предмети за **кривичен совет (во претходна постапка) вон главен претрес**, а решени биле 213 редовни и 11 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани по 21,3 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 19 предмети, а на почетокот на годината заостатокот бил 14 предмети, приливот не е совлада за 5 предмети, и може да се заклучи дека судот во оваа област е релативно ажурен.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 25 новопримени **замолници во кривична област**, биле решени 20 предмети, или просечно месечно се решаваани по 1,9 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 5 предмети, а на почетокот на годината нема нерешени

предмети, може да се заклучи дека судот во оваа област е релативно ажурен.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: КРИВИЧНИ МАЛОЛЕТНИ

- Во 2022 год. вкупно биле примени 19 **кривично малолетни предмети**, биле решени 18 предмети, или просечно месечно се решавани по 1,7 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 14 предмети, а на почетокот на 2022 година имало заостаток од 13 предмети, приливот не е совладан за 1 предмет, и може да се заклучи дека судот во оваа област покажал ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 7 **разни кривични предмети за малолетници**, биле решени 3 предмети, или просечно месечно се решавани по 0,3 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. има заостаток од 4 предмети, а на почетокот на година нема нерешени предмети, може да се заклучи дека во оваа област судот бил ажурен.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 4 предмети за **кривичен совет за малолетници**, биле решени 3 предмети, или просечно месечно се решавани по 0,3 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. има останато 1 нерешен предмет и во оваа област судот покажал ажурност.

ВИД НА ПРЕДМЕТ:ДЕЈСТВИЈА ВО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

- Во 2022 г. вкупно биле примени 203 предмети **определени дејствија во претходна постапка-кривично**,а биле решени 202 или просечно месечно се решавани 19,2 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 г. има 1 нерешен предмет и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ

- Во 2022 год. вкупно биле примени 46 предмети за **оцена на обвинителен акт во областа кривично полнолетни предмети**, биле решени 49 предмети, или просечно месечно се решавани по 4,7 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 2 предмети, 3 предмети помалку од заостатокот на претходната година, во оваа област судот покажал ажурност.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ПРЕКРШОЦИ

- Во 2022 год. имало 1 356 новопримени и 17 повторно заведени **прекршочни предмети**, биле решени 1 062 редовни и 17 повторно заведени предмет или просечно месечно се решавани по 102,8 предмети.

Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 1 003 предмети, приливот не е совладан во однос на минатата година за 298 предмети.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 335 **разни прекршочни предмети**, биле решени сите 335 предмети, или просечно месечно се решавани по 31,9 предмети, и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ИЗВРШУВАЊЕ (САНКЦИИ)

- Во 2022 год. вкупно биле примени 454 предмети од **областа за извршување на кривични санкции**, биле решени 502 предмети, или просечно месечно се решавани 47,8 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 172 предмети, приливот во однос на претходната година е совладан за 48 предмети, и во оваа област судот покажал ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 1 296 редовни и 1 повторно завден предмет од **областа на извршување на прекршочни санкции**, биле решени 1 462 предмети, или просечно месечно се решавани 139,2 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 140 предмети, а на почетокот на годината имало 306 нерешени предмети, приливот во однос на претходната година е совладан за 166 премети, и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

Б. ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

ВИД НА ПРЕДМЕТИ: ГРАЃАНСКИ

- Во 2022 год. имало 170 новопримени предмети и 6 повторно заведени предмети од **спорови од мала вредност**, биле решени 147 редовни и 7 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решавани 14,7 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 85 предмети, а на почетокот на годината имало нерешени 64 предмети, приливот е совладан за 21 предмети во однос на претходната година и во оваа област судот покажал ажурност.

- Во 2022 год. имало 38 новопримени и 2 повторно заведени предмети од **имотни спорови**, биле решени 32 редовни и 2 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решавани 3,2 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 26 предмети, приливот не е совладан за 7 предмети во однос на претходната година и во оваа област судот покажал релативна ажурност.

- Во 2022 год. имало 107 новопримени и 1 повторно заведен предмет од **семејни спорови**, биле решени 109 редовни и 1 повторно заведен

предмет, или просечно месечно се решаваани по 10,5 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 36 предмети, 2 предмети помалку од заостатокот на почетокот на 2022 год., може да се заклучи дека судот во оваа област е максимално ажурен.

- Во 2022 год. имало 297 новопримени предмети и 7 повторно заведени предмети од **работните спорови**, биле решени 176 редовни и 6 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани 17,3 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 171 предмет, а на почетокот на 2022 год. имало заостаток од 49 предмети, произлегува дека приливот не е совладан за 122 предмети, и во оваа област судот не е ажурен.

- Во 2022 год. имало 37 новопримени и 6 повторно заведени предмети од **облигациони спорови**, биле решени 34 редовни и 4 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани 3,6 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 30 предмети, приливот не е совладан во однос на претходната година за 5 предмети и во оваа област судот е релативно ажурен.

- Во 2022 год. имало 19 новопримени и 5 повторно заведени предмети од **трговски спорови**, биле решени 17 редовни и 4 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани по 2 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 17 предмети, приливот во однос на претходната година не е совладан за 3 предмети, и во оваа област судот покажал релативна ажурност.

- Во 2022 год. имало 130 новопримени и 4 повторно заведени предмети од **платни налози по приговор**, биле решени 96 редовни и 3 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани 9,4 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 80 предмети, приливот не е совладан за 35 предмети и во оваа област судот не бил ажурен.

- Во 2022 год. имало 15 новопримени предмети од **областа на стечај**, биле решени 16 редовни и 1 повторно заведен предмет, или просечно месечно се решаваани по 1,6 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 4 предмети, приливот е совладан за 2 предмети во однос на претходната година, и во област судот покажал максимална ажурност во работењето.

- Во 2022 год. има 1 новопримен предмет од **ликвидација**, истиот не е решен и на крајот на 2022 год. има заостаток од 1 предмет ликвидација.

- Во 2022 год. имало 1 новопримен предмет од **повторување на постапката во парнично**, бил решен 1 редовен предмет, или просечно месечно се решаваани по 0,09 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. има 4 нерешени предмети во оваа област, исто колку што е и заостатокот на почетокот на годината, судот покажал ажурност во работењето.

-Во 2022 год. има 6 новопримени **разни граѓански предмети**, решени се 5 предмети, или просечно месечно се решаваани по 0,5 предмети. На крајот на 2022 год. има заостаток од 1 предмет, и во оваа област судот покажал максимална ажурност во работењето.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ВОНПАРНИЧНИ

- Во 2022 год. имало 13 новопримени предмети **физичка делба**, биле решени 7 новопримени и 1 повторно заведен предмет, или просечно месечно се решаваани по 0,8 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 12 предмети, приливот не е совладан за 5 предмети во однос на заостатокот на предмети на почетокот на 2022 год. со што и во оваа област судот не покажал ажурност во работењето.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 109 новопримени и 6 повторно заведени **вонпарнични предмети**, биле решени 97 редовни и 6 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани по 9,8 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 41 предмети, приливот не е совладан за 14 предмети, и во оваа област судот покажал релативна ажурност.

- Во 2022 год. имало нерешени 4 замолници од претходната година, биле примени 9 новопримени **замолници**, или вкупно во работа 13 замолници, од кои решени се 12 предмети, или просечно месечно се решаваани по 1,1 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останал нерешен 1 предмет, односно 3 помалку во однос на заостатокот од 2021 год., во оваа област судот покажал максимална ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 1 851 новопримени и 1 повторно заведен предмет **заверки**, биле решени 1 844 редовни и 1 повторно заведен предмет, или просечно месечно се решаваани по 175,7 предмети. Имајќи во предвид дека на крајот на 2022 год. останале нерешени 20 предмети, приливот не е совладан за 7 предмети во однос на претходната година, со што и во оваа област судот покажал релативна ажурност во работењето.

-- Во 2022 год. имало 1 нерешен предмет од претходната година, а вкупно биле примени 1 предмет **оставини по приговор**, решени биле 2 предмети, или просечно месечно се решаваани по 0,2 предмети, нема заостаток на предмети, и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ИЗВРШУВАЊЕ

- Во 2022 год. вкупно биле примени 31 новопримени и 5 повторно заведени предмети од **приговори против неправилности во извршувањето (ППНИ)**, биле решени 29 редовни и 4 повторно заведени предмети, или просечно месечно се решаваани 3,1 предмети. Имајќи во

предвид дека на крајот на 2022 год. има 3 нерешени предмети, 2 повеќе во однос на заостатокот на почетокот на годината, и во оваа област судот покажал релативна ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 26 новопримени предмети од **извршување по закон за семејството**, решени се 25 предмети, или просечно месечно се решаваани по 2,4 предмети. Заостаток на крајот на годината е 1 предмет, со што и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 2 новопримени предмети од **извршување парични казни (ИПК)**, решени се 2 предмети, или просечно месечно се решаваани по 0,2 предмети, нема нерешени предмети, и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

- Во 2022 год. имало заостаток од 1 предмет **предлози против извршување** и истиот е решен. Новопримени предмети нема.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ЕВИДЕНЦИИ ВО СУДСКА УПРАВА

- Во 2022 год. вкупно биле примени 2 067 **предмети од судска управа**, решени се 2 065 предмети, има 2 нерешени предмети на крајот на 2022 год., со што и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 6 **строго доверливи предмети во судска управа** и истите се решени.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 2 **од овластено следење на комуникации** и истите се решени.

ВИД НА ПРЕДМЕТ: ПРЕСТАВКИ И ПОПЛАКИ

- Во 2022 год. вкупно биле примени 16 **предмети од слободен пристап до информации**, има 2 предмети заостаток на почетокот на годината, решени се сите 18 предмети.

- Во 2022 год. вкупно биле примени 4 **предмети од евиденција на преставки и поплаки**, решени се 3 предмети, а останале нерешени 1 предмет, со што и во оваа област судот покажал максимална ажурност.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА, ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ВРАБОТУВАЊА

Согласно Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Основен суд Кочани во овој суд се предвидени 88 работни места, од кои заклучно со 31.12.2022 година има вработено вкупно 34 судски службеници согласно Законот за судска служба, 3-ца се

вработени по Законот за работни односи, и 8 судии, но во текот на годината еден судија е именуван за В.Д. претседател во Основен суд Берово, еден судија кој беше делегиран во Основен суд Веница во месец декември 2022 год. се врати во Основен суд Кочани, а еден судија е избран за претседател на Основен суд Веница, односно во текот на годината судиската функција за извршуваа вкупно 6 судии, од кои 5 судии и Претседателот на судот.

И судиите и судската администрација имаат посетувано обуки организирани од Академијата за судии и јавни обвинители. Така што ги имаат исполнето потребните часови на задолжителна обука која треба во текот на годината да се реализира преку Академијата за судии и јавни обвинители.

Во 2022 година беа одобрени и реализирани две нови вработувања на неопределено време.

Во текот на 2022 година во Основен суд Кочани беа испразнети 4 работни места (еден стручен соработник и еден судски полицаец по нивно лично барање, еден дактилограф поради смрт, и еден стручен соработник поради посетување на Академија за судии и јавни обвинители).

Заради ограничувањата на бројот на барани нови вработувања во текот на 2022 година еден работник работеше со договор на определено време, кој му истече заклучно со 31.12.2022 год.

За 2023 година е поднесено барање за одобрување на 2 нови вработувања, еден судски службеник за работно место „стручен соработник“, и еден хигиеничар по ЗРО, барање за две унапредувања (двајца виши судски соработници), и две барања за вработување на определено работно време на место записничар и хигиеничар.

Во 2023 година е предвидено пензионирање на еден судија.

Бидејќи и понатаму останува проблемот со недостаток на судски соработници, сметаме за потребно во догледно време да се обезбеди согласност за пополнување и на овие работни места, минимум двајца стручни соработници.

Согласно одлуката на Судскиот Совет на Р.С.Македонија за Основен суд Кочани е предвидено да постапуваат и судиската функција да ја извршуваат 10 судии, меѓутоа со пензионирање на судии во претходните години и разрешување на еден судија по негово барање во текот на 2021 година, во моментот пополнети се само 8 од овие места, со тоа што и во текот на 2022 годината, како впрочем и повеќе години наназад, фактички постапувааа 6 судии, бидејќи еден судија по пат на делегирање во текот на 2022 година судиската функција ја обавуваше во Основен суд Веница, кој во месец декември е вратен во Основен суд Кочани, но за сметка на тоа еден судија е именуван за В.Д. претседател на Основен суд Берово, а еден судија е избран за претседател во Основен суд Веница.

Со овој број на судии значително е отежнато изготвувањето на Годишниот распоред за работа на судиите, особено во формирањето на советите од тројца судии, па често се јавува потреба од изземања во кривичните предмети поради законски пречки опеределен судија да постапува во некој предмет, проблеми околу назначување на втор судија во

судечки совет од 5 члена, а со тоа и честа потреба да се бара определување на друг суд да постапува по кривичен предмет, но и неопходноста судии кои се специјализирани да работат во граѓанска материја да земат во работа и прекршочни, а понекогаш и кривични предмети.

Поради тоа што во текот на 2022 год. во континуитет од двајца судии судиската функција ја вршеа во други судови, па во Основен суд Кочани фактички оваа функција ја вршеа само 6 судии (од кои еден претседател на судот), иако во 2021 год. судот успеа да ја врати ажурноста на работењето на судот, во 2022 год. повторно не се успеа да се совлада приливот во некои области, а во некои области се зголеми и заостатокот.

Судиите имаат посетувано обуки организирани од Академијата за судии и јавни обвинители така што ги имаат исполнето потребните часови на задолжителна обука која треба во текот на годината да се реализира преку Академијата за судии и јавни обвинители.

ПРОЦЕНКА НА БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ, СТРАНКИТЕ, ПРЕДМЕТИТЕ И ОПРЕМЕНОСТА НА СУДОТ

Општа проценка е дека во Основен суд Кочани безбедносната состојба на вработените, странките, предметите и опремата на судот е на високо ниво.

Обезбедувањето во судската зграда, вработените и странките, како и предметите и опремата, го вршат припадници на судска полиција, 7 (седум) полицајци, додека работното место на командирот на судска полиција му е во мирување, поради стапување на функција градоначалник, и со месечните распореди за работа кои ги донесува заменикот на командирот на судската полиција е обезбеден 24 часовен надзор на судската зграда и просторот околу истата.

- Во зградата има вградено алармни системи ДСЦ за кражба, аларм систем против пожар со автоматска дојава на пожар со сензорска детекција. Алармите се активни 24 часа а исклучувањето и вклучувањето е со внесување на шифри. На секој спрат во зградата има вградено по 2 противпожарни хидранти кои во текот на 2021 година беа сервисирани и старите ПП апарати заменети со нови.

- Тивок аларм во судници бр. 1 и 2 кој се вклучува со допир на копче а дисплејот од алармите е исталиран во пријавница кај судска полиција.

- Судската зграда надворешно е осветлена со 4 рефлектори, а дворната површина е заградена со бетонски ѕид и метална ограда во висина од околу 2 метра и има две капии со клизачи врати.

- Од вооружување и опрема има 6 пиштоли марка чз со различен калибар од застарени модели, 6 палици, 6 лисици, 6 опасачи, 1 панцир и 1 шлем.

- Метал детектор ПИНПОИНТ ПД 6500 И статичен 1број, Рачни метал детектори 4 броја,од кои 3 броја марка ГАРЕТТ СУПЕР ВАНД и 1 број марка СУПЕР ОМНИ

- Видео надзор со 8 камери поставени 6 внатрешни и 2 надворешни, видеорекордер марка HIKVISION DS-722xx верзија, серија1.2.2. Видеорекордерот и мониторот се исталирани во Пријавница кај судска полиција.

- 2 надворешни камери кои се наоѓаат на влезовите во судската зграда марка HIKVISION DS-2CE16COT-VFIR3F ОБЈЕКТИВ 2.8-12 мм. 720 пиксели.

- надворешното осветлување на судската зграда со 4 рефлектори.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКА ПРАКСА

Заради усогласување на судската пракса во 2022 година со одлука беше определено лице од редот на стручните соработници кое е задолжено да врши прибирање на специфични првостепени и второстепени одлуки кои ќе бидат собрани во еден зборник - судски практикум, кој ќе им биде достапен на сите судии.

Од редот на стручните соработници исто така беше определено и задолжено лице за следење на објавените одлуки на Европскиот суд за човковите права, кои одлуки се ставани на мрежата на судот и истите се направени достапни за сите судии.

Заради усогласување на судската пракса од страна на граѓанскиот и кривичниот оддел на Основен суд Кочани по потреба се одржуваат седници на оддели, како и седници на судии, во врска со поставување на правни прашања до Апелационен суд Штип, завземање ставови на начин на кој да се решаваат определи правни прашања во сродни предмети, кое нешто и придонесе во намалување на стагите нерешени предмети.

Исто така, заради усогласување на судската пракса и за да се спречи укинување на предмети од исти причини кај различни судии поради повреда на материјалното и процесното право, по сите предмети по кои повисоките судови имаат донесено одлуки со кои се укинува или преиначува првостепената одлука на мрежата на судот овие одлуки беа скенирани и до нив имаа пристап сите судии, со што се овозможува да имаат увид во истите и во иднина да не се прават повреди на материјалното и процесното право.

Усогласувањето на судската пракса во Основен суд Кочани се врши и на тој начин што секогаш кога ќе се примат предмети од Апелационен суд Штип кои било во постапка по жалба, како и предмети вратени од Врховен суд, сите судии заеднички ги разгледуваат вратените предмети од по жалба, и донесуваат заклучок како во иднина да се постапува во такви и слични предмети, согласно укажувањата на повисоките судови, и овие укажувања се применуваат не само во укинатите предмети туку и во сите исти или слични предмети по кои во иднина се постапува.

Заради воедначување на судската пракса се користи и инструментот на консултации со Апелационен суд Штип, заради добивање на сознаниеја дали и каков став повисокиот суд има завземано по определени правни прашања, и таквите ставови и пракса на овој суд се применуваат во постапките пред Основен суд Кочани, а од страна на овој суд се поднесени и две иницијативи до Врховен суд, заради добивање на воедначен став на овој суд по определени прашања.

За таа цел сите судии редовно ги следат и објавените судски одлуки на веб страната на Апелационен суд Штип, како и објавените одлуки на веб страните на останатите основни судови.

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1.Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот на информации-Основен суд Кочани е Катерина Фудулски, Виш судски соработник во Основен суд Кочани.

2.Број на примени барања - 16 :

1.Барател: Физичко лице – податок: 1.Во периодот 2017-2021 година дали има правосилни пресуди за кривично дело „Убиство,, и колку од нив се за убиство на жена(статистички податок), 2. Во периодот 2017-2021 колку тужбени барања за надомест на штета се поднесени при смрт на лице поради кривично дело„Убиство" (статистички податок); 3.Тужбено барање за надомест на штета дали е во рамки на кривична постапка или по нејзино завршување во посебна граѓанска постапка поднесено од страна оштетените (статистички податок колку се во кривична колку во граѓанска постапка тужбени барања); 4.Со тужбено барање за надомест на штета каков надомест на штета се бара (статистички податок материјална, нематеријална штета);5.Каква е судската практика за досудување на надомест во вакви случаи (анализа на износи)

2.Барател: Физичко лице – податок: Вкупен број на силувања по години 2010-2020 година разделени по возраст на сторител, образование на сторител, националност на сторител, вкупен број на извршени дела со соучесници/помагачи, вкупна бројка на лица кои го повториле делото,

брачен статус на сторител, економски статус, период на извршување на делото, вкупен број на сторители по пол и место на извршување на делото.

3.Барател: Здружение Хелсиншки комитет за човекови права Скопје – податок:- Граѓански постапки за изрекување на привремена/итна мерка за заштита согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и кривични постапки за родово-базирано насилство врз жените и семејно насилство, за периодот од 2018-2021 година.

4.Барател: Физичко лице – податок: Колку барања за поведување на прекршочна постапка се поднесени од страна на МВР по член 228 од ЗБСП до Основен суд Кочани во 2020 година и колку во 2021 година, како и колку од нив се завршени со каква пресуда(осудителна, ослободителна) и со каква санкција кај осудителните поединечно за 2020 и 2021 година, а доколку има можност да се извади од евиденција и по секој став од членот 228 од ЗБСП.

5.Барател: Физичко лице - податок: Број на одбивателни, ослободителни и осудителни пресуди за кривично дело,,Убиство на дете при пораѓање,, за временскиот период од 2011 до 2021 година.

6.Барател: Центар за правни истражувања и анализи–Скопје податок: Годишни извештаи од апликацијата Извештаи и статистики кои Основен суд Кочани ги доставува до Судскиот совет на РСМ за периодот од последните 5 години(2017,2018,2019,2020,2021) година.

7.Барател: Физичко лице - податок: -. доставување на Пресуда на Основен суд Кочани во случајот Кооп Инжинеринг и Општина Кочани за патот Крушка-Полаки.

8.Барател: Физичко лице - податок: Во врска со одржано судење на ден 08.06.2022 година во Основен суд Кочани, а против физичко лице, донесената пресуда да се достави на барателот по електронски пат, а за судење против физичкото лице по поднесена кривична пријава од страна на МВР по член 201 - а (насилство врз дете) кој настан се случил во ОУ "Малина Попиванова" на 06.10.2021 година. За настанот свое соопштение издало МВР,а повеќе локални и национални медиуми ја пренеле веста.

9.Барател: Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство-Глас против насилство -Скопје- податок: 1.Колку предлози за изрекување на примвремена мерка за заштита од насилство-задолжително законско издржување на семејството се поднесени до судот во периодот 2018-2021 година? Податоците да бидат доставени разделени по години, пол/род на сторител и пол/род на жртва и 2. Колку решенија за изрекување на примвремена мерка за заштита од насилство-задолжително законско издржување на семејството се изречени во случаи на семејно насилство во период 2018-2021 година? Податоците да бидат доставени разделени по години, пол/род на сторител и пол/род на жртва.

10.Барател: Физичко лице - податок:- Број на водени дисциплински постапки на вработени во Основен суд Кочани од 2010 до 2020 година по години, за какви дисциплински повреди се работи и какви мерки се изречени по тие постапки и вкупен број на вработени во Основен суд Кочани по години од 2010 до 2020 година.

11. Барател: Физичко лице - податок: - 1.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ. 2.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ со изречена затворска казна.3.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ со изречена парична казна.4.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ со изречена алтернативна мерка.

12. Барател: физичко лице - податок: 1.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ од 01.03.2020 година до 30.06.2022 година. 2.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ од 01.03.2020 година до 30.06.2022 година со изречена затворска казна.3.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ од 01.03.2020 година до 30.06.2022 година со изречена парична казна.4.Вкупниот број на донесени судски пресуди против лица кои сториле кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија,, согласно член 206 од Кривичниот Законик на РСМ од 01.03.2020 година до 30.06.2022 година со изречена алтернативна мерка.

13. Барател: Физичко лице - податок: 1.Во периодот 2011-2021 дали има првосилни пресуди за к.дело „Убиство,, и колку од нив се за убиство на жена(статистички податок) ; 2.Во периодот 2011-2021 колку тужбени барања за надомест на штета се поднесени при смрт на лице поради кривично дело„Убиство“ (статистички податок);3.Тужбено барање за надомест на штета дали е во рамки на кривична постапка или по нејзино завршување во посебна граѓанска постапка поднесено од страна оштетените (статистички податок колку се во кривична колку во граѓанска постапка тужбени барања);4.Со тужбено барање за надомест на штета каков надомест на штета се бара (статистички податок материјална, нематеријална штета); 5.Каква е судската практика за досудување на надомест во вакви случаи (анализа на износи).

14. Барател: Фондација за интернет и општество Метаморфозис, Скопје - податок: Број на правосилни судски пресуди донесени од Основен суд Кочани по член 394-г од КЗ „Ширење на расистички и ксенофобичен

материјал по пат на компјутерски систем,, во последните 6 години: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 година.

15. Барател: Здружение на граѓани-Центар за правни истражувања и анализи- Скопје - податок: Категорија на вработен, ниво на работно место, пол и датум на раѓање по лице за сите вработени во Основен суд Кочани во следната форма: Пр. В1- стручен судски службеник од прво ниво- Ж-д/м/г (01.05.1977.

16. Барател: Физичко лице - податок: - Колку вкупно решенија има донесено Основниот суд Кочани во вонпарнична постапка со кои се дозволува склучување на брак на лице кое наполнило 16 години од животот во последните 3 години.

3. Број на позитивно одговорени барања - 16;
4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбино или отфрлено барање - нема;
5. Број на неодговорени барања-нема,
6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки(решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација) - нема;
7. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата - нема;
8. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата - нема;
9. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање -нема;
10. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање - нема;

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Во Основен суд Кочани се води исклучиво електронска евиденција на судски предмети и се спроведуваат сите постапки предвидени со Законот за управување со движење на предметите во судовите.

Се врши електронска достава на судски акти преку Систем за електронска достава на судски документи до сите правни и физички лица кои се корисници на Систем за електронска достава.

Обезбеден е интернет пристап за корисниците заради електронска комуникација со институции

Тековно и ажурно се врши објава на правосилни судски одлуки на web страната на судот.

Се врши одржување на постојните хардверски и софтверски системи

Се вршеше back up на податоци согласно утврдени процедури (физичко снимање на податоци на надворешен hard disc) заклучно со декември 2022 година односно до моментот на миграција на податоците на новата хардверска платформа.

Се вршат интервенции во случај на настанати проблеми во врска со хардверски или софтверски компоненти

Се врши скенирање на поднесоци преку Модулот за скенирање и електронски прием на скенирани поднесоци во АКМИС.

ИКТ опремата во Основен суд Кочани ги задоволува тековните потреби.

Основен суд Кочани во 2022 година има во употреба две софтверски апликации и тоа: Автоматизиран компјутерски систем за движење на судски предмети – АКМИС, Автоматизиран буџетски менаџмент систем – АБМС

ВООЧЕНИ ПРОБЛЕМИ

Во Основен суд Кочани има технички проблем со Системот за тонско снимање SRS FEMIDA. Имено, софтверот функционира на компјутер со инсталиран WINDOWS XP оперативен систем, но има проблем при снимањето на тонски и пишани записи од SRS FEMIDA на надворешен медиум односно CD. По доставените известувања за настанатите технички проблеми, имаше интервенција и сервисирање од страна на надлежна техничка екипа, но проблемот не се реши. Заради претходно наведеното, од тонски снимените граѓански рочишта на присутните странки на рочишта им се доставуваа писмени записници наместо CD – иња.

Согласно наведеното, неопходно е да се изврши набавка на целосно нова опрема за аудио снимање во судници која би ги опфатила потребните хардверски и софтверски компоненти (SRS Femida 4A 4ADigital Court recording software, 4 channels audio recording), со што би се надминал и проблемот со употреба на PC со инсталиран Windows XP оперативен систем во судницата во која е предвидено да се врши тонско снимање на граѓански рочишта.

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРЕМЕНОСТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА НА СУДОТ

Во Основниот суд Кочани има три судници од кои во едната се одржува расправа по граѓански предмети а другите две се користат за одржување на претреси од кривичната област. Поради немањето на доволен број на судници најголем дел од судењата по граѓанските предмети се одржуваат во канцелариите на судиите.

Значително олеснување претставува функционирањето на шалтерскиот систем, меѓутоа сеуште просторните услови во судот не задоволуваат, нема посебна просторија дактило биро за записничарите, нема посебна просторија за адвокати.

Во овој дел понатаму останува проблемот што во истата зграда е сместено и Основното јавно обвинителство и Државното Правобранителство кои заземаат влијателен дел од просториите.

За вршење на работа во судот има обезбедено информатичка опрема компјутери, печатари и истите се користат оптимално. Во најголем дел просториите се климатизирани.

Во текот на 2022 година беа превземани повеќе активности во насока на подобрување на опременоста и функционалноста на судот па така беше извршена набавка на метални ормари, меѓутоа истите сеуште не се целосно ставени во функција поради немање на средства за адаптирање на дел од подрумските простории за архивска граѓа, беше организирана акција за лачање на предмети кои подолг период не беа излачени, со што се започна со расчистување на подрумските простории, делумно се заменија осветлувачките уреди во внатрешните простории на судската зграда со поекономични светилки.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

- Заради подобрување на состојбата со опременост и одржување на зградата на судот нужно потребно е одобрување на финансиски средства за средување на подрумските простории на зградата каде се чуваат архивирани предмети и одземани предмети, бидејќи поради постоење на влага и неадаптирани делови од овие простории недоволне просторот за архивирани предмети и истите се подложни на уништување, неопходно потребно е да се изврши замена на подот во внатрешните простории заради оштетеност и дотраеност, набавка на бироа и столови за трите судници поради оштетување и дотраеност на истите, обелување на ѕидовите и префарбување на вратите од внатрешните простории заради оштетување и потемнување на истите.

- Поради старост потребна е замена на кровната конструкција на зграда а особено на подовите во судските канцеларии.

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ИЗВРШЕНИ И ПЛАНИРАНИ

Во текот на 2022 година согласно донесениот Годишен план за јавни набавки на Основен суд Кочани за период 2022 година, планираните набавки се спроведени преку ЕСЈН системот, почитувајќи ги вредносните прагови и постапки во Законот за јавни набавки.

-Оглас број 08649/22 -набавка од мала вредност

Предмет на набавката: набавка на канцелариски материјали и печатени обрасци

Избран понудувач:ДПТУ РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз –извоз Кочани

Дел 1 набавка на печатени материјали вредност 112.890 денари без вклучен ДДВ од 18% во износ од 20.320,00 денари.

Дел 2 набавка на канцелариски прибор вредност 39.800,00 денари без вклучен ДДВ од 18% во износ од 7.164,00 денари.

Вкупна вредност на договорот за Дел 1 и 2 изнесува 152.690,00 денари без вклучен ДДВ од 18% од 27.484,00 денари.

-Оглас број 08381/2022 –набавка од мала вредност

Предмет на набавката: набавка на потрошен репроматеријал за принтери, фотокопир и телефакс

Избрани понудувачи:

За Дел 1- Набавка на тонери за фотокопир марка SHARP: Друштво за промет и услуги КОНИ-КОПИ ДОО экспорт-импорт вредност 23.000 денари без ДДВ од 18%.

За Дел 2 –Набавка на тонери за принтери марка HP: Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, вредност 64.960 денари без ДДВ од 18%.

За Дел 3 - Набавка на тонери за принтер и за фотокопир марка Canon: Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, вредност 3.858 денари без ДДВ од 18%.

За Дел 4 –Набавка на тонери за принтери марка Хегох: Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, вредност 30.000 денари без ДДВ од 18%.

За Дел 5 –Набавка на филм за телефакс, трговска марка Panasonic: Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, вредност 1.800 денари без ДДВ од 18%.

-Оглас број 08294/2022- поедноставна отворена постапка

Предмет на набавката: набавка на активна електрична енергија за потребите на Основен суд Кочани

Избран понудувач: Друштво за трговија, производство и услуги СБП Енерџи Продакшн ДООЕЛ Струмица.

Вредност на договорот: 2.000.000,00 денари без вклучен ДДВ.

-Оглас број 13678/2022-поедноставна отворена постапка

Предмет на набавката: набавка на екстра лесно масло за горење за грејна сезона 2022/23 на Основен суд Кочани

Избран понудувач: ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ с.Јакимово,Виница.

Вредност на договорот: 900.000,00 денари без вклучен ДДВ.

Покрај овие спроведени јавни набавки од Основен суд Кочани, судот бил дел и од групни јавни набавки и тоа:

- Групна јавна набавка на хартија за печатење и фотокопирање спроведена преку Апелационен суд Штип согласно чл.62 од ЗЈН врз основа на Одлука за спроведување на групни јавни набавки бр.02-117/17 од 24.01.2022 година.Избран понудувач: ДПТУ ПОНИР В КОПИ Дооел увоз извоз Скопје.
Вредност на набавката 136.063,80 денари со вклучен ДДВ.

- Групна јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги спроведена преку Судски совет согласно чл.62 од ЗЈН врз основа на Одлука за спроведување на групни јавни набавки бр.02-155/15 од 07.02.2022 година.
Проценета вредност на набавката 123.900,00 денари со вклучен ДДВ.

- Групна јавна набавка на информатичка опрема спроведена преку Судски совет согласно чл.62 од од ЗЈН врз основа на Одлука за спроведување на групни јавни набавки бр.02-155/15 од 07.02.2022 година. Избран понудувач:Производно трговско друштво „АНХОЧ“ ДООЕЛ Скопје.
Проценета вредност на набавката 465.600,00 денари со вклучен ДДВ.

- Групна јавна набавка на сервери и друга ИКТ опрема за непречено функционирање на АКМИС со сите надградби согласно чл.62 од ЗЈН, врз основа на Одлука за спроведување на групни јавни набавки.Избран понудувач Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје.
Вредност на набавката 1.252.080,00 денари со ДДВ.

ОСНОВЕН СУД КОЧАНИ, 31.01.2022 год.

Претседател на судот,
м-р Сузана Милевска

